

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО**

**ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИРАНО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ**

# ***ХЕМИЈА***

**Прва година**

**Скопје, 2001 година**

## **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ**

**1.1. Назив на наставниот предмет: ХЕМИЈА**

**1.2. Вид на средно образование: ГИМНАЗИЈА**

**1.2. Диференцијација на наставниот предмет: општообразовен предмет**

**1.3. Година (фаза) на изучување на наставниот предмет: ПРВА ГОДИНА**

**1.4. Број на часови на наставниот предмет**

**1.4.1. Број на часови неделно (неделен контакт): 2 часа**

**1.4.2. Број на часови годишно (квота на изучувањето): 72 часа**

**1.6. Статус на наставниот предмет: ЗАДОЛЖИТЕЛЕН**

## **2.ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ**

**Ученикот кој успешно ќе ја совлада наставната програма ќе се здобие со знаења и ќе развие способности кои ќе му овозможат:**

- да стекне знаења и умеења потребни за следење на наставата во високото образование, идната професионална работа, секојдневниот живот и за самообразование;
- да сфати дека живее во хемиска средина и да бара логичко објаснување за хемиските појави во животната средина и последиците од нив.

Покрај овие, ќе се реализираат и целите:

- правилно да го применува јазикот на хемијата;
- да разликува видови супстанции, да ги опишува нивните својства и да ги забележува промените при хемиските реакции;
- да воспоставува врска меѓу составот, структурата, својствата и употребата на супстанциите;
- да стекне основа за хемиско сметање;
- да чита податоци од табела, график и периоден систем, да прави споредувања и да изведува заклучоци;
- да ги презентира податоците според определени барања;
- да изведува основни лабораториски постапки и елементарни обиди;
- да користи различни извори на информации од областа на хемијата;
- да ги применува елементите на научниот метод на учење.

## **3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА**

Основни познавања од јазикот на хемијата.

## **4.ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС:**

### **4.1. Структуирање на содржините за учење**

<b>Тематски целини</b>	<b>Бр. на часо- ви</b>	<b>Конкретни цели</b>	<b>Дидактички насоки</b>	<b>Корелација меѓу тематските целини и меѓу предметите</b>
<b>I.. ВОВЕД ВО ХЕМИЈАТА</b>  - Јазикот на хемијата	<b>18</b>	<b>Ученикот:</b> - да го објаснува предметот и значењето на хемијата како наука преку примери; квалитативен и квантитативен состав на супстанца од формула; - да разликува поими: видови и извори на хемиски информации, физички и хемиски својства, чиста супстанца (елемент и соединение) и смеса, атом и молекула, хемиски символи и формула, релативна атомска и молекулска маса, индекс,	- <b>Демонстрирање</b> на филм, слики од областа на хемијата; - информации добиени од Интернет; - <b>презентирање</b> занимливости од историјата на хемијата и табела за SI.  <b>Експерименти:</b> - <b>откривање</b> својства на чисти супстанции и смеси и внесување на податоците во табела;	<b>Физика:</b> - физички својства и SI; - структура на материјата.  <b>Биологија:</b> - елементите во состав на живите организми и биохемиски реакции.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мерење, експериментирање и хемиско сметање</li> </ul>	<p>кофициент, хемиска реакција и равенка, реактanti и продукти, величина од единица и ознаки (количество супстанца, мол); моларни величини;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да <b>интерпретира</b> преку примери значење на наведени поими; закони на Лавоазие, Пруст и Авогадро;</li> <li>- да <b>определува</b>: валентност на елемент од формула; алгоритми за составување на хемиска формула и решавање на задачи;</li> <li>- да <b>користи</b> концепт на мол и моларна маса во стехиометриските пресметувања од формула и равенка;</li> <li>- да <b>извлекува</b> информации од Интернет, модели, таблици, шеми и др.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- хемиски реакции со видливи промени;</li> </ul> <p><b>пишување</b> на хемиски равенки.</p> <p><b>Занимливости:</b> имињата и хемиските симболи на елементите.</p> <p><b>Организација:</b> работа во групи во зависност од условите;</p> <p><b>Лабораториски вежби:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добивање на чисти супстанции;</li> <li>- мерење;</li> <li>- докажување на законот на Лавоазие.</li> </ul>	<p><b>Хемија:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- валентност.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>II. СТРУКТУРА НА МАТЕРИЈАТА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Структура на атомот и периодниот систем на елементите</li> <li>- Молекули, јони и кристали</li> <li>- Својства на s, p, d елементите</li> </ul>	<b>28</b>   <b>18</b>   <b>10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да набројува честички во состав на атом со основни карактеристики; класи од <b>s</b>, <b>p</b>, <b>d</b> елементите;</li> <li>- да интерпретира со свои зборови или преку примери значење на поими: нуклид, изотопи, изобари; орбитала, енергетско ниво, хибридизација, хемиско сврзување, јонска, ковалентна, водородна и метална врска, кристална решетка, валентни електрони, електронегативност, енергија на јонизација;</li> <li>- да објаснува структура на атом од аспект на орбитален модел(к.м.); структура периодниот систем на елементите; значење на квантни броеви; периодичност во промена на физичките и</li> </ul>	<p><b>Моделирање</b> на молекули со атомски модели.</p> <p><b>Демонстрирање</b> на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- видеоинсери за реактивност на елементите (филм; CD и др. );</li> <li>- кристални решетки;</li> <li>- својства на соединувања со јонска и не-поларна ковалентна врска.</li> </ul> <p><b>Обиди:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добивање на кристали со процес на кристализација и сублимација;</li> <li>- поларност на молекула.</li> </ul>	<p><b>Физика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состојби на материјата.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>хемиските својства на елементите по групи и периоди и формирање на хемиските врски;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да <b>претставува</b> електронска конфигурација на елементи од првите 4 периоди; формирање на хемиска врска;</li> <li>- да <b>определува</b> место на елемент во периодниот систем ако е позната електронската конфигурација; тип на хемиска врска меѓу атоми со користење на периодниот систем;</li> <li>- да <b>споредува</b> својства на елементи од групи;</li> <li>- да <b>предвидува</b> физички и хемиски својства на хемискиот елемент во зависност од структурата и местото во пер. систем.</li> </ul>	<p><b>Откривање</b> на својствата на елементи од одделни групи-карактеристични реакции (работка во групи).</p> <p><b>Работа со табели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коментирање на податоците.</li> </ul> <p><b>Метод на Венов дијаграм:</b> својствата на елементите од различни групи.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><b>III. НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Оксиди</b></li> <li>- <b>Киселини</b></li> <li>- <b>Хидроксиди</b></li> <li>- <b>Соли</b></li> <li>- <b>Комплекси</b></li> </ul>	<b>10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Да препознава</b> оксид, киселина, хидроксид, сол и комплекс како вид на соединение ако е дадена формула или име;</li> <li>- да <b>дефинира</b> поими: оксиди (киселински, базни, амфотерни, неутрални), киселини, хидроксиди, (бази), соли и комплексни соединенија според хемиски состав, својства;</li> <li>- да <b>применува</b> номенклатура и да <b>познава</b> тривијални имиња на поважни соединенија;</li> <li>- да <b>објаснува</b> добивање на соединение како последица на хем. реакција; хемиски својства на основни типови на соединенија;</li> <li>- да <b>набројува</b> можности за добивање на соединенија преку примери;</li> </ul>	<p><b>Експерименти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добивање и откривање на својствата на оксиди, киселини, хидроксиди и соли и табеларно претставување на податоците;</li> <li>- добивање на комплекс.</li> </ul> <p><b>Дидактички игри:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повеќе и поточно;</li> <li>- квиз;</li> <li>- прашувам, прашуваш.</li> </ul> <p><b>(Пишувачко и читање на хемиски формулки на соединенија.)</b></p>	<p><b>Хемија:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- структура на материјата;</li> <li>- валентност и валентни електрони.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- да <b>претставува</b> со хемиска равенка хемиски реакции за добивање на основни типови на соединенија;</li> <li>- да <b>препознава</b> боја на индикатори (лакмус, метил оранж, фенолфталеин) во различна средина <b>определува</b> карактер на средина со индикатор;</li> <li>- да <b>востоставува</b> сооднос елемент (метал, неметал), оксид (метален, неметален), киселина, хидроксид, сол;</li> <li>- да <b>пovрзува</b> состав на соединение со својства и употреба;</li> <li>- да <b>познава</b> последици од штетно дејство на соединенијата на животната средина и да ракува со концентрирани киселини и бази.</li> </ul>	<p><b>Дебата:</b> Оксидите за и против човекот.</p> <p><b>Вежба:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- боите на индикаторите во различна средина (откривање на промените и евидентирање на податоците во табела).</li> </ul> <p><b>Контролен тест:</b> состав, својства и номенклатура на соединенијата.</p>	<p>Екологија:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- загадувањето на животната средина и животот на Земјата.</li> </ul>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>IV. ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дисперзни системи</li> <li>- Раствори</li> </ul>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да разликува грубо дисперзен и колоиден систем од вистински раствор, електролити од неелектролити (според составот и својствата);</li> <li>- да го објаснува својството растворливост на супстанциите и влијанието на температурата на растворливоста; колигативните свойства на растворите; процесот на електролитна дисоцијација;</li> <li>- да интерпретира со свои зборови и преку примери значење на поими: дисперзен систем (фаза и средина), грубо дисперзен (емулзија и суспензија), колоиден вистински раствор, концентрација, удељи, електролити и електролитна дисоцијација.</li> </ul>	<p><b>Експерименти:</b> (работка во групи)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- растворливост на супстанциите (претставување на резултатите табеларно и графички);</li> <li>- приготвување на грубо дисперзен, колоиден систем и вистински раствор;</li> <li>- разредување на раствори од киселини и бази.</li> </ul> <p><b>Лабораториски вежби:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мерење на маса и волумен;</li> <li>- приготвување на раствор со определен состав;</li> <li>- електролити и неелектролити.</li> </ul>	<p><b>Физика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- агрегатна состојба на материјата;</li> <li>- растворливост на гасовите, течностите и цврстите супстанции и физички свойства на растворите</li> </ul> <p><b>Биологија:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исхрана на растенијата</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Раствори на електролити</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да <b>претставува</b> со хемиска равенка реакции на електролитна дисоциација;</li> <li>- да <b>ги применува</b> ознаките и единиците за изразување на составот на растворите;</li> <li>- да <b>поставува</b> постапки за решавање на задачи (удел, концентрација, и разредување);</li> <li>- да <b>ги познава</b> фазите на истражување и работи тимски;</li> <li>- да обликува семинарски труд според определени стандарди.</li> </ul>	<p><b>Дискусија на тема:</b> Растворливоста на супстанциите предуслов за исхрана на растенијата и причина за загадување на воздухот, водата и почвата.</p> <p><b>Истражувачки проект</b> - работа во групи (само од хемија или во соработка со биологија и физика);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определување на предмет (по слободен избор), извори на информации; план за работа;</li> <li>- реализација;</li> <li>- извештај;</li> <li>- презентација.</li> </ul>	<p>Физика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- спроводници од прв ред.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

## **4.2. Наставни методи и активности на учење**

Наставата ќе се реализира преку комбинација на повеќе форми и методи. Најчесто ќе се користат **методите: демонстрација** (експеримент, филм, фотографија, шема, табела, модели)- од наставникот или ученикот, **експериментирање** (процес, појава), **дискусија, работа со текстови и изведување едноставни истражувања** (теоретски, мониторинг, експериментални) и **лабораториски вежби** (индивидуално и групно).

**Активности на ученикот:** се интересира, поставува прашања, исказува свое мислење, нуди решенија, набљудува, открива (својства, промени), евидентира податоци, проверува, дискутира, усогласува мислења со членови на група.

**Активности на наставникот:** планира, прави подготовки (просторни, наставни средства, дидактичко-методски), поставува проблем, дава насоки, набљудува, помага, координира и надгледува работа на групи и поединци, презентира информации, демонстрира, следи, вреднува (своя и работа на учениците) и воспоставува позитивна педагошка комуникација со учениците.

### **4.3. Организација и реализација на наставата**

Процесот на учење ќе се изведува преку **стручно-теоретска** настава и часови за лабораториски вежби. Фондот на часови даден по одделни теми е ориентационен.

Примената на соодветна комбинација од форми и методи на работа треба да се овозможи:

- **максимална нагледност** во наставата, што се обезбедува со изведување на едноставни обиди, симулации на процеси, моделирање и демонстрирање на илустративни материјали;
- **активно учество** на ученикот во процесот на наставата;
- **интерес** за хемиските појави и законитости, барање на причинско-последични врски;
- можност за **искористување на претходно стекнатите знаења и способности** за решавање на посложени задачи во поинакви услови;

### **4.4. Наставни средства и помагала**

**4.4.1. Заеднички:** *РС со принтер, видео/ТВ и видеокасети, графоскоп* и др.

**4.4.2. Посебни за предметот:**

- **Лабораториски прибор и хемикалии:**

Согласно содржината на програмата и потребите опфатени во графата “Дидактички насоки” (за лабораториски вежби со индивидуална работа или во групи каде што е нагласено и метод на демонстрација).

-**Аудио визуелни средства:** компакт дискови од областа на хемијата; видеокасети (за програмирани содржински секвенци, готови или преснимувани од ТВ).

- **Илустративни материјали:** цртежи, табели, шеми, фотографии, графофолии и др.

- **Модели:** атомски, орбитални, кристални решетки.

#### **4.4.3. Учебници и учебни помагала**

- Учебник по хемија изработен според барањето на програмата (ново).
- Учебници по хемија за средно образование кои се во употреба.
- Практикум за лабораториски вежби.
- Дидактички материјали за ученикот.
- Текстови од истражувања, занимливости и сл.

#### **4.4.4. Дополнителна литература за наставникот:**

- Прирачник за наставата по хемија.
- Практикум за лабораториски вежби (*Експериментот во наставата по хемија, В. Петрушевски*).
- Методика по хемија.
- Учебници по хемија од домашни и странски автори.
- Енциклопедии, хемиски атласи, списанија и др.

### **5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

Оценувањето на постигањата на учениците треба да биде резултат на континуирано следење и вреднување на знаењата и умеенјата конкретизирани во графата “Конкретни цели”, како и залагањето и активноста на ученикот во текот на наставата. Вреднувањето ќе се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, разговор, писмено - тестови на знаења на определени тематски целини и сегменти, следење и резултати од практични активности и др.).

## **6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

### **6.1. Основни карактеристики на наставникот**

Покрај условите пропишани во Законот за средно образование, наставникот во процесот на наставата треба да поседува (или да се стреми да достигне) карактеристики како:

- **организатор** на наставата: планира активности, методи, форми, наставни средства, дидактички материјали, осмислува редослед, динамика и организација и врши соодветни материјално-технички и организациски подготвки;
- **предавач**: од улога на предавач кој само кажува, преминува во предавач кој поставува проблем, иницира љубопитство, расправа, мотивира, соопштува информации, демонстрира, дополнува, објаснува, споредува, воспоставува врски меѓу поимите и укажува на причинско последични врски;
- **стручњак**: следи најнови достигнувања во наставната област (и предмети со кои воспоставува корелативни врски), дава точни информации, усовршува модели и техники за реализација на наставниот процес соодветно на способностите и интересите на ученикот како единка;
- **личност**: поседува систем на вредности со кои влијае на ученикот, партнер во работата, толерантен, помага, охрабрува, поттикнува позитивни вредности и интереси;
- **оценувач**: континуирано следи, проценува и оценува активности, однесување на ученикот и постигнати резултати во областа на знаења и умеенja и позитивни промени во карактеристиките на личноста на ученикот;
- **самокритичен** и проценувач на сопствените залагања, активности и резултати.

## **6.2. Стандард за наставен кадар**

- Завршени **студии по хемија, наставна насока, VII<sub>1</sub>**
- Завршени **студии по хемија на другите еднопредметни насоки со педагошка, психолошка и методска подготовка, VII<sub>1</sub>**

## **6.3. Стандард за простор**

Наставата ќе се реализира во училиница која одговара на стандардот за простор, наменета само за настава по хемија и лабораторија (или соодветно опремен кабинет) во чиј состав влегува помошна просторија за сместување на наставните средства и подготвување и поставување на обидите. Просториите треба да бидат снабдени со водоводна и електрична инсталација и да поседуваат добро проветрување.

# **7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

7.1. **Датум на изработка:** *май 2001 година*

## **7.2. Состав на работната група:**

1. **Гордана Донева-Атанасоска**, советник, Биро за развој на образованието, Скопје, раководител
2. **Проф. д-р Зоран Здравковски**, ПМФ, Скопје, член
- 3..**Проф. д-р Владимир Петрушевски**, ПМФ, Скопје член
4. **Снежана Малцова-Мироновска**, професор во Гимназијата “Ј. Б. Тито”, Скопје, член
5. **Елизабета Софрониевска**, професор во Гимназијата “Орце Николов”, Скопје, член

**8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

**8.1. Датум на започнување: 1. 09. 2001 година**

**9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

**Наставната програма по ХЕМИЈА ја одобри (донаесе)**

**со решение број** \_\_\_\_\_

**од \_\_\_\_\_ 2001 година.**

